

# Оглас за ангажирање на финансиски менаџер за потребите на проект

Напишано од Urednik  
Петок, 15 Ноември 2019 14:52 -

---



## О Г Л А С

Општина Демир Хисар

објавува оглас за ангажирање на финансиски менаџер за потребите на проектот:

Отривање на скриените атракции - кофинансиран од ИПА Програмата за Прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија

Општина Демир Хисар ги поканува сите квалификувани лица кои се заинтересирани да бидат вклучени во активностите на гореспоменатиот проект да достават потребни документи согласно со постапката за избор на проектен менаџер.

## Оглас за ангажирање на финансиски менаџер за потребите на проект

Напишано од Urednik  
Петок, 15 Ноември 2019 14:52 -

---

Носител на проектот: Општина Демир Хисар

Партнери на проектот :

Општина Клос, Албанија

Интернационален центар за уметност и одржлив развој АРТ ПОИНТ Гумно, Слоештица (МК)

Фондација за локална автономија и управување, ФЛАГ (Ал)

Главна цел на проектот:

Унапредување на прекуграничниот регион како туристичка атракција преку на промоција на културното и природно наследство

Кофинансиран од :

ИПА Програмата за Прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија ИПА/2019/411175

Министерство за локална самоуправа на Северна Македонија

Времетраење на проектот : од 01.12.2019 до 01,08,2021

## Оглас за ангажирање на финансиски менаџер за потребите на проект

Напишано од Urednik  
Петок, 15 Ноември 2019 14:52 -

---

Официјален јазик на проектот: Англиски

За потребите на горенаведениот финансиски менаџер ќе треба да спроведе:

- Финансиска имплементација на проектните активности на Општина Демир Хисар согласно одобрената апликацијата и динамиката на реализација предвидена во Договорот за грант
- Изработка на неопходната документација за јавни набавки согласно PRAG
- Реализација на финансиските средства во проектот одобрени за активностите на Општина Демир Хисар
- Подготовка на месечни и финални извештаи за реализација на проектот (финансиски)
- Водење на точна, редовна и ажурирана финансиска и административна евиденција за реализацијата на активностите од проектот
- Развивање на ToR за потребите на проектот/ангажирање на надворешни компании како суб-контрактори
- Финансиска координација со проектните партнери на проектот
- Трансфер на финансиски средства на проектните партнери согласно потпишана Спогодба за партнерство и динамика на реализација

## Оглас за ангажирање на финансиски менаџер за потребите на проект

Напишано од Urednik  
Петок, 15 Ноември 2019 14:52 -

---

- Координација и комуникација со суб-контракторите
  
- Управување со Систем за управување со информациите на проектот (Management and Information System)
  
- Комуникација со надлежен финансиски контролор
  
- Комуникација со номиниран проектен офицер од Заеднички Технички Секретаријат на Прекуграничната Програма
  
- Подготовување на потребните документи за ревизија
  
- Изработка на објави/тендерски досиеја за ангажирање на експерти/консултанти/компаниии
  
- Следење на финасиските активности на партнерите и посета на терен за усогласување и координација
  
- Контрола на трошоците на партнерите и процедурите за набавки
  
- Учествува во спроведувањето на постапките за јавни набавки
  
- Ги следи финансиските и административните прописи во согласност со постојните закони на донаторот и националните закони

## Оглас за ангажирање на финансиски менаџер за потребите на проект

Напишано од Urednik  
Петок, 15 Ноември 2019 14:52 -

---

### Потребни квалификации:

- Високо економско/финансиско образование, 240 ЕКТ, пожелно Мастер ниво
- Одлично познавање на англиски јазик
- Претходно искуство во финансиска имплементација на ЕУ/ИПА финансирани проекти
- Познавање на ЕУ ПРАГ процедурите
- Искуство со имплементација во спроведување на проекти од програма за прекугранична соработка
- Искуство во реализација на проекти од областа на развој на туризмот

Временска рамка за реализација на ангажманот:

Временска рамка на спроведување на активностите е до 01,12,2019-01,08,2021.

Работното време е 5 дена неделно по 8 часа (понеделник-петок 08:00-16:00)

Паричен надоместок 500 ЕУР Бруто во денарска противвредност, согласно курсот на INFOEURO за изминатиот месец

## Оглас за ангажирање на финансиски менаџер за потребите на проект

Напишано од Urednik  
Петок, 15 Ноември 2019 14:52 -

---

Локација:

Активностите ќе се спроведуваат во просториите на Општина Демир Хисар и територијата на проектните партнери

Заинтересираните кандидати треба да достават :

- ПРИЈАВА- во слободен формат
- Кратка биографија во европски формат (europass);
- Доказ за завршено високо образование (скениран документ)
- Доказ за познавање на англиски јазик (скеиран документ)
- Сертификати за обуки и тренинзи (скенирани документи)
- Листа на проекти и улога на апликантот (со референци/контакти од реализираните проекти)

\*Општина Демир Хисар го задржува правото по потреба да побара оригинали на документи на увид

Кандидатите ќе бидат евалуирани од страна на Комисија за евалуација при Општина Демир Хисар, врз основа на претходно воспоставени критериуми во Табела за евалуација. Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повникани на интервју.Непотполни документи нема да бидат разгледувани.

Апликациите треба да бидат доставени по електронски пат на е-пошта: [demirhisar@demirhisar.gov.mk](mailto:demirhisar@demirhisar.gov.mk)

**Краен рок за пријавување е 22.11.2019, 16 h. година**

## Оглас за ангажирање на финансиски менаџер за потребите на проект

Напишано од Urednik  
Петок, 15 Ноември 2019 14:52 -

---

Демир Хисар,

15,11,2019

Градоначалник на Општина Демир Хисар

Марјанче Стојановски